

EXIM,

2 , EXIM

1.

(„ .17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10 , 145/10 117/11))

() ,

(„ „ .105/08)

EXIM

()

(„ „ .88/08).

(„ „ .105/08),

7223 - 72 - 2 722 - : 722322 : „722322

l. („ „ .105/08),

5. , 5.1 8 : , 7

8.	840-03413		722322
----	-----------	--	--------

840***03413 ,

2. 50

EXIM,

50

EXIM,

(18) :

- , , , , ,
- / / (, ,),
- ,

(: I008XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

()

.() .

(600,00)

/ 2)

: 1)

50

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
НАЛОГОДАВАЧ	ПРИМАЧ
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ БУЏЕТ НА Р.М.
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ	БАНКА НА ПРИМАЧ НАРОДНА БАНКА НА Р.М.
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 10000000000063095
ДАНОЧЕН БРОЈ или (ЕМБГ)	ИЗНОС МКД = 600000
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ 100800000000000000	УПЛАТНА СМЕТКА 840 XXX 03413
ЦЕЛ НА ДОЗВАКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	СМЕТКА НА КОРИСНИК
ПОТПИС	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 722322 00
	НАЧИН
ДАТУМ НА УПЛАТА	МЕСТО НА УПЛАТА

: , ()
 (),
 [17 ,
 („
 “13/11)].

3.

50

EXIM,

50

)(.1008 _)

()

.()

(600,00)

/ 2)

: 1)

50

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

НАЛОГОДАВАЧ		ПРИМАЧ	
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ		НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ	
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ		БАНКА НА ПРИМАЧ	
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА		ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	
ДАНОЧЕН БРОЈ или (ЕМБГ)		ИЗНОС	
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ (ЗАДОЛЖУВАЊЕ)		МКД	
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА		УПЛАТНА СМЕТКА	
ПОТПИС		СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК	
		ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА	
		НАЧИН	
		ДАТУМ НА УПЛАТА	
		МЕСТО НА УПЛАТА	

: , () .

(), [17

, („ “13/11)].

4.

50

50

- -

- -

- 100000000063095

- 840 03413 ()

179 () - 84017903413

- 722322

- -

1 . . . , 2 . . .

:

EXIM,

(www.exim.gov.mk)

(. -).